

**Таки Фиши  
Весна Георгиева**

## **Рани и доцни дебаиш за улогата и ефикасноста на фискалнашта политика во стабилизацијата на економииште**

### **Фискалнашта политика во Кејнзовиот базичен модел**

Оштимознаташте фактиштадека Кејнз ја претпоставуваше фискалнашта пред монетарната политика во стабилизацијата на економијата. Нобеловецот Милтон Фридман во својата статија од историско значење „Улогата на монетарната политика“<sup>1</sup> (The American Economic Review, Vol LVIII, March 1968, No1),<sup>1</sup> постапува дека пред Кејнз монетарната политика беше базирана врз афоризми од штошт „Можејќе да го одведејќе коњушна поило, но не можејќе да го принудијќе да ии“ и дека Кејнз ваквиште искази ги замени со ригорозна и софистицирана анализа, со којашто се обидува да докаже шри работи: прво, дека монетарната политика во услови на дејтресија е неефикасна, немоќна; второ, дека причините за дејтресијата се немонетарни (главно условени од колајсона маргинална ефикасност на катализатор и озагањето на инвеситиците) и трето дека посебни алтернативни политики за дејствување во услови на дејтресија (буџетската политика). Иако ваквиште гледишта беа широко прифаќени од штогашната економска наука, Фридман не се согласува со нив и укажува дека Големата дејтресија, спротивно од мислењето на Кејнз и неговите бројни следбеници, трагично ја ашестираше“ мокшта на монетарната политика (Friedman 1998, p. 19; 21). Меѓутоа, то објавувањето на Кејнзовата Оштита теорија за невработеноста, каматата и парите (1936), кејнзијанизмот стана доминантна макроекономска концепција и суверено владееше, подеднакво и во академскиште и во владиниште кругови, трактично до крајот на седумдесетиште години на минатиот век. За тоа, Фридмановите гледишта за примашт на монетарната пред фискалната политика (гледишта на кои Фридман описуваше трактично до крајот на својот живот - Friedman 2005, p. 145 - 150)<sup>2</sup> не добија поширока појава во штогашната економска наука. Најтешив, на фискалната политика ѝ се претпоставуваше централна улога во стабилизацијата на вкупниште економски

<sup>1</sup> Во овој штудија корисникот францускиот превод на оваа статија постапува во суштината на Gilbert Abraham - Frois и Francoise Larbre: *La macroeconomie apres Lukas*, Textes choisis, Economica, Paris 1998, p. 19 -37

<sup>2</sup> Во еден од своите последни штудии, објавен во 2005 година, тој тврди дека посебни природни експериментијајќи зајочна пред постоење од 80 години и заврши во 2005 година, кој покрива три епизоди на силен пораст на економијата (експанзија) и бума“ на берзите, кој поштоа завршија со озагање и крах“ на берзите. Станува збор за изодије на долгите експанзији (пораст на економијата) во 1920-ите години во САД, во 1980-ите години во Јапонија и во 1990-ите години, повеќето, во САД. Сите овие бумови и падови, според автото ја докажуваат клучната улога на промениште во појада на пари во дејтерминирањето на бизнис - циклусите (Friedman 2005, p. 147- 149).

шекови, а значењето на монетарната политика беше, речиси, маргинализирано.

## **Early and recent debates on the role and efficiency of fiscal policy in stabilization of the economies**

### **(Summary)**

The paper elaborates, in a sublimated form, the most important open questions, dilemmas and controversies regarding the role and significance of fiscal policy in stabilization of the economies – from Keynes until today. The consensus on the primary role of fiscal policy in stabilization of economies, advocated in the basic Keynesian macroeconomic model, continued to exist with the neoclassical synthesis, even though its authors (primarily Samuelson, Tobin and Modigliani) were eclectics and did not underestimate the significance of monetary policy in stabilization of the economies. The paper underlines that this consensus was abandoned with the emergence of three important new classical concepts (the Lucas critique, the hypothesis on ineffectiveness of discretionary macroeconomic policies and the hypothesis on time inconsistency of policies), which questioned the efficiency of discretionary macroeconomic policies (fiscal and monetary) and significantly influenced the new keynesian concepts of the role of policies in stabilization of economies. The pre-crisis consensus (before the 2007/2008 crisis) was that monetary policy has the prime role in alleviating the economic fluctuations and that fiscal policy, due to the long internal time lag and facing a political choice, should act only through the work of automatic stabilizers or should be based on long-term rules. The paper also points out that the world economic crisis of 2007/2008 dramatically tested the power of governments and fiscal policy in handling deep and prolonged recessions. The post-crisis debates within the mainstream modern macroeconomics, on the role of fiscal policy, intensified again. New classics remind that economies, in the long run, tend to function on the level of potential gross domestic product and reach full employment. Today, they raise their voice against the large fiscal deficits which crowd out the private sector from the economic activity, and which, along with the expansionary monetary policy, drive the economies into a high inflation zone. According to them, large budget deficits that need to be financed “destroy the confidence in markets” and cause abstinence of private investors due to expectations related to the negative implications of fiscal and monetary expansion. New Keynesians, on the other hand, underline that fiscal stimuli prevented a double trough of the economic cycle and secured economic recovery. Therefore, they advocate redefining of the pre-crisis consensus on the role of fiscal policy. In addition, New Keynesian suggestions emphasize (1) the need for maintaining the public debt in normal limits in good times in order to leave enough space for fiscal policy to act in times of economic disturbances; (2) the need for improving the effectiveness of automatic stabilizers of fiscal policy by increasing the progressive character of tax policy and by establishing more generous social insurance programs – especially for the part of the population with higher marginal propensity to consume; (3) the fiscal policy has a longer internal, but shorter external time lag, due to which it is necessary for the role of the public sector and fiscal policy to be explicitly included, with separate equations, in econometric models that reflect the so called New Consensus Macroeconomics, and for the fiscal policy to receive the same treatment as monetary

policy; (4) the fiscal policy, in coordination with monetary policy, may have an important role in preventing the episodes of bonanza and sudden stops in situations of financial crises.

## **Неокласична<sup>а</sup> син<sup>а</sup>еза и т<sup>а</sup>рт<sup>а</sup>мано<sup>а</sup> на фискална<sup>а</sup> политика**

*Иако, како ш<sup>а</sup>то веќе пошправме, кејнзијанизмо<sup>т</sup>о објавувањето на О<sup>т</sup>иши<sup>а</sup>ата теорија спаѓа доминантна економска политика, со силно влијание врз профилирањето на мерките на економската политика во тогашниот развиен земји, критиките на Кејнзовите економски концепции, вклучувајќи ги и оние кои доаѓаат од реномирани економисти (Хазлиј<sup>т</sup> Нај<sup>т</sup> Хајек, Стилер, Фридман, Бјукенен итн.), не изоспанаа. (Види: Hazliitt 1975, str. 143 -144; Colander 1992, p. 1; Филип 2011, ср. 78 - 81). Раните критики на Кејнз одеа на линија дека ексантивната монетарна политика нужно води кон ниски каматни стапки и инфлационистички пресии, дека ексантивната фискална политика креира високи дефицити и висок јавен долг, дека владата и нејзината најгасена улога во економскиот живо<sup>т</sup>о поширок замена за пазарната алокација на ресурсите и дека, според тоа, Кејнз, како ш<sup>а</sup>то тврди нобеловецот Хајек "фундаментално греши и се лаже". Но ваквиот критички беа во голема мера релативизирани, а кејнзијанизмот дури и засилен, благодарение на трудовите на т.н. умерени (еклектични) кејнзијанци и на нивната неокласична син<sup>а</sup>еза.<sup>3</sup> Најеминентниот претставници на умерениот кејнзијанци и de facto автори на неокласичната син<sup>а</sup>еза беа нобеловците Пол Семјуелсон, Џејмс Тобин и Франко Модилијани. Иако неокласичната син<sup>а</sup>еза вгради во базичноот Кејнзов макроекономски модел значајни придонеси на неокласичната економска теорија, вклучувајќи го штуката и гледиштето дека и монетарниот фактори се значајни, умерениот кејнзијанци, сепак, предносотво стабилизацијата на економијата и даваа на буџетската политика. Поголемата ефикасност на фискалната vis a vis монетарната политика, што ја поддржувала со следниве аргументи:*

- **Фискалната политика има директен ефекти врз ау<sup>т</sup>о<sup>т</sup>о<sup>т</sup> во економијата, бидејќи потрошувачката на финални добра и услуги на секаде<sup>т</sup> на државата (G) е сама по себе компонентна на агрегатната побарувачка - фискалната ексантија ја поместува**

---

<sup>3</sup> Поимот неокласична син<sup>а</sup>еза во економијата го воведе славниот Семјуелсон, во тешкото издание на неговиот познати учебник *Economics*. Неокласичната син<sup>а</sup>еза утврдува на обединување на едно месечно, како еден вид стандардно економско знаење, најдоброто на неокласичната економска теорија и на кејнзијанската економска мисла. Фактички, основната творца на неокласичната син<sup>а</sup>еза е гледиштето дека долготочната макроекономска рамнотежка е детерминирана од агрегатната икономија и може да се разбере од анализата што ја нудат класичните економисти, додека така краткорочните останувања од рамнотежката се условени од флукутациите на агрегатната побарувачка, како резултат на пазарниот несовршеност (во прв ред нефлексибилноста на цените и платите), онака како што го објаснуваат кејнзијанците. (McKenna and Zannoni 1999, p. 463-467).

*кривајќа на агрегатната побарувачка на десно и директно го зголемува бруто - домашниот производ, а со тоа ја зголемува и вработеноста. Насилот фискалнајќа, монетарната политика влијае врз аутентичниот директен - преку промениште во каматната стапка и комбинациите на агрегатната побарувачка сензивилни на каматната стапка - инвестицииште на секиротина претпријатијата и потрошувачката на првни потрошни добра на секирот на домакинството.*

- *Фискалнајќа политика има далеку поголеми ефекти поради дејствието на мултитакајќото*
- *Фискалнајќа политика е единствен лек за тешкиште дистреси, кога монетарната политика, поради феноменот на ликвидносна стапка, станува неефикасна.*

*Од друга страна, монетаристите, посебно Фридман, мислат дека монетарната политика е поефикасна во зауздувањето на бизнис - циклусите. Аргументите на Фридман за таквото тврдење се следни:*

- *Монетарната политика е вонредно ефикасна машина која дала голем придонес (Фридман, пред сè што зборува за САД) во последниот два века за зголемување на нивото на производството и за подигање на стандардот на животот. Таа на економиите може добро да им служи, но под претпоставка дека ќе се избегнат кратичните грешки во нејзиното имплементирање (како оние за време на Големата дистресија) и под претпоставка дека машината ќе се чува секогаш подмачкана за да може да креира новолна бизнис клима, новоиздаден бизнис окружување. (Friedman 1998, p. 31 - 33).*
- *фискалнајќа политика претпоставува политички избор што не е случај со монетарната политика;*
- *при константна понуда на пари, мултитакајќото фискалнајќа политика е значајно помал; (Krugman and Wells, 2006, p. 423 - 424.)*

*Насилот ваквиште разидувања помеѓу умерениите кејнзијанци и монетаристите (во периодот на 1960 - итче и 1970 - итче години, фактички, главниште конфронтации во макроекономијата се одвиваат меѓу овие два табора на економисти) сепак, постоејќи бил рекле, два символа на консенсус помеѓу двите макроекономски школи за ефикасноста на фискалната и монетарната политика:*

- *двејќи политики, на крајок рок, имаат влијание врз реалиите факти во економијата - инвестицииште, брутото - домашниот производ и вработеноста;*
- *доколку владата е заинтересирана не само за нивото на брутото - домашниот производ, што и за неговата структура, најдобрашта политика е "штичен микс на двејќи политики. (Blanchard 2006, p. 578).*

*Ваквиот консенсус кој, меѓу другото, претпоставува дека дискретиониот макроекономски политики треба да бидат до полку*

позаспешени, доколку нарушувањата се посериозни и дека макроекономската наука, благодарение на тојавањата на сирукишурниште економетрички модели може преку двејќе политики да осигура финансегулатација на економската активност веќе во 1980 -ите години, со тојавањата на новата класична макроекономија (теоретичарите на рационалните очекувања и теоретичарите на реалните бизнис - циклуси), беше сериозно проблематизиран.

### **Критика на Лукас, неефективноста на политикиште и концептот на неконзистентноста на политикиште низ времето**

Историски гледано, сомнежите и проблематизирањето на ефикасноста на дискреционните макроекономски политики (финансна и монетарна) сејаја на сцена уште кон крајот на 1960 -ите години со откриенето на нобеловциште Фелис и Фридман дека на долг рок исчезнува познатошт trade-off помеѓу невработеноста и инфлацијата. (Friedman 1998, p. 28 - 29; Phelps 1998, p. 40; Phelps 2006, p. 33). Во овој контекст дека главната торака на Филипсовата крива на долг рок е дека ишту една влада не може преку фискални и монетарни екстазии да ја одржува активната стапка на невработеноста под природната, а при што да не ризикува пруркање на економијата во зона на висока инфлација. Подоцна, со тојавањата на новата класична макроекономија, во чиешто средиште лежи хипотезата за рационалните очекувања, дојде до суштинска промена на погледите и сфаќањата на современата макроекономска наука за реалните можностите и досег на клучните макроекономски политики - финансна и монетарна. Промениште одеа на две линии: прво, меѓу економистите сè повеќе се ширеше уверувањето дека "последијата суштинска неизвесноста доврзана со ефектите на економскиите политики" (Blanchard and Cohen 2002, p. 498) и второ, економистите од неокејнзијанската прорвениенција (новите кејнзијанци) го најушија тврдењето што иначина базично Кејнзов модел, дека на фискалната политика и прилагада промашава стабилизацијата на економијата (Franc and Bernanke 2009, p. 678). При тоа, при концептот на новата класична макроекономија - критиката на Лукас, хипотезата за неефективноста на економскиите политики и хипотезата за неконзистентноста на политикиште низ времето, одиграа клучна улога за новото промислување на ефектите на стабилизационите политики.

Во 1976 година Лукас го објави својот познат фундаментален труд Евалуација на економетричката политика: Критика ("Econometric Policy Evaluation: A Critique") во кој тој тврди дека економската политика што ја спроведува владата има силно влијание врз начинот на формирањето на очекувањата во економијата. Но, според Лукас, конвенционалните методи на оцена на економскиите политики (кои главно опират со адаптивните очекувања) не даваат одговор на прашањето како промениште во политикиште влијаја врз самите очекувања. Ова е сублимација на т.н. критика на Лукас, којашто, de facto, утешува на при значајни аспекти врзани за ефикасноста, односно неефикасноста на економскиите политики: (I) адаптивните очекувања кои се свршени напред, кон минатото, не се

*најсоодветниот начин за антицикличирање на идниот економски настан; (2) во економија со висока стапка на инфлација, што му рационалниот очекувања, кои силно зависат од самите економски политики и наведените промени во нив, можат да бидат значаен фактор на брзо намалување на инфлацијата, а со тоа и на намалување на дезинфлационите трошоци, доколку владат, која ужива висок кредитиленото најави ресервистична монетарна и фискална политика.* (Mankiw 1999, p. 424); (3) со ова се поддржуваатколку е големо значењето на рационалниот очекувања во реалниот економски живот односно колку е силно нивното влијание врз фактичките економски трошки. Концептот за неефективност на политикиите (најпрвин е елаборирана од Сарџент и Волис во текот на 1975 и 1976 година), се сублимира во тврдењето дека ако економскиот субјект, врз основа на рационалниот очекувања, се способни коректно да ја предвидат иднината, вклучувајќи ги шуката и промените во економската политика на владата, и брзо да реагираат на новонастапените промени, штоа економската политика е неефикасна и често бескорисна. Владата и централната банка не можат да ги манипулираат лутештот со мерките и инструментите на фискалната и монетарната политика. Ошукот, според Лукас, управувањето со агрегатната побарувачка преку мерките на монетарната и фискалната политика нема никаква смисла - што, генерално гледано, не можат да влијаат врз реалниот фактори во економијата низу на краток рок, што значи дека, во основа, се неефективни. Исклучок прави ситуацијата на "монетарно изненадување" - нејавено, неизпратено зголемување на понудата на пари од страна на монетарната власт штоа ради економскиот субјект ќе помисли дека дошло до реално зголемување на агрегатната побарувачка и ќе одговораат со пораст на производството (Lucas and Sargent 1981, p. 316). Во овој контекст треба да се најдат дека Лукас и Сарџент имаат изразито негативно мислење за дискреционална фискална политика. Во штоа смисла штоа подчинаат дека концепцијата за големи владини буџетски дефицити за да се стимулираат расишт и вработеността, носи ризик од инфлација и е фундаментално подгрешна и фантистично некоректна (Lucas and Sargent 1981, p. 295 – 296). Ваквиот слив на лидерите на новата класична макроекономија, којашто тој големаја замена на парадигмите во макроекономијата кон крајот на 1970 -тите години, стана доминантна макроекономска школа, имаше силни импликации врз маргинализирањето на фискалната политика за стабилизација на економијата.

*Концептот за (не) конзистентноста на политикиите низ времето го разработија теоретичарите на реалниот бизнис циклуси, а во прв ред нобеловеците Кидланд и Преској Според нив, владата и централната банка ги концирираат економскиите политики со намера што да придонесат за зголемување на благосостојбата на граѓаните. Но, така концирираните и посредни политики, често паат не можат да се имплементираат во реалниот економски живот главно, ради две причини: неконзистентноста на владата и рационалниот очекувања. Ако владата најави намалување на даночните стапки, а тоа останат од таквата намера, не ја реализира, фискалната политика (Министерството за финансии) го губи својот кредитиленото Ако централната банка најави ниска стапка на инфлација, а подоцна се обиде преку зголемување на*

шонудааш на юари да ја јошакне економската активноста економскиш субјекти, благодарение на рационалниш очекувања, ке ги амортизирааш ефектиш од зголемувањето на ошишото ниво на цените. Но ценарналнааш банка ке го изгуби кредитабилитетот Ошукат, "... Идејата е, вели новеловецот Кидланд, државниш инсистиции да не преземааш (економски чекори) кои луѓето можат да ги забележат (прочиштаат). (<http://newsobserver/business/story, Oct. 13, 2004>). Овој концепт до крај го проблематизира водењето на дискрецијони економски политики и инсистира на јошребааш од водење на политики базирани врз долготочни правила, како и на јошребааш за зајакнување на кредитабилитетот на инсистицииш. Овие јфи неокласичарски концепции, кои во голема мера беа прифатени и од економистите од конкурентиштабор, ше. од новите кејнзијанци (Фиш 2011, џ. 172 - 178), според нашето мислење имаа силни импликации шосебно врз фискалната политика. Таа од една страна, во практичност концептирање и имплементирање на макроекономскиш политики го изгуби својот примат (што ѝ беше претушен на монетарната политика), а од друга страна, улогата на владата и на фискалната политика едносоставно надвор од новите економетрички модели кои го одразуваа новиот консензус во макроекономијата. Овде, најпрвин ке јошешиме дека првиш формални макроекономски модели започнаа да се применуваат во раниште 1960-ти години. Тоа, ценарналнааш банка на САД (FED), во соработка со академскиш кругови, го конструира првиот голем структурен модел кој беше наречен MPS - модел - акронимот доаѓа од првиш букви на инсистицииш кои партиципираа во неговош креирање - познатиот МИТ, Пенсилванијскиот универзитет и Советот за оиштесивни научни исражувања (SSRC). Структурниш модели во економијата, кои содржат огромен број равенства и идентити, манифестираа две големи слабости: прво, од нив шешко можеа да се согледаат импликацииш на макроекономскиш политики и вијор, ше во себе не ги инкорпорираа новите теоретски продори на макроекономијата за природааш и ефикасноста на клучниш макроекономски политики (Fontana 2009, р. 4). По јојавааш на првиш круцијални новокласичарски концепти за ефикасноста, ше. неефикасноста на економскиш политики, објаснети погоре, големите структурни модели беа најушиени и во почестокотина 1990-тиште години заменети со нови, помали, во чијашто основа лежат рационалниш очекувања и критиката на Лукас. За тоа, во либерализмата, често се јоштенцира дека хијопезата на рационалниш очекувања ги револуционизираше економетрички модели во макроекономската наука. Новите модели често се нарекуваат модели на Нов консензус во макроекономијата (New Consensus Macroeconomics - NCM) и нивната структура фактички базира врз што. нова неокласична синтеза.<sup>4</sup> Новата

<sup>4</sup> Сушината на новата неокласична синтеза Менкју ја дефинира на следниов начин: Од новиот класичен модел, ги зема пристапот на теоријата за динамична стихаситична оишта рамнопрежа. Преференцииш, ограничувањата и оштимизацијата се појдовна точка и анализата се гради врз штое микроекономски основи. Од новиот кејнзијански модел ги зема номиналниш ригидности и ги користи за да објасни зошто монетарната политика има реални ефекти на краток рок. Најнајласениот заеднички пристап е претпоставката дека монетаристички конкурентиш фирмии ги менуваат цените со прекини (една, па друга, па шеја итн. Т.Ф.) што резултира во динамика на цените којашто ионекогаш се нарекува нова кејнзијанско Филипсови крива. Среќето на оваа синтеза е дека

неокласична синтеза утврдува на конвергенцијата во тогледиште и сфаќањата за круцијални прашања во главната сируја на макроекономијата (новата класична макроекономија и новата кејнзијанска економија). Со оглед на фактиштетот новата неокласична синтеза дојде на месецот на неокласичната синтеза, што има значираше не само најуспештајте на ставот за промарнатата улога на фискалната политика во стабилизацијата на економијата, туку и комплетно започнување, отсуствување на сувишнската улога на владата и фискалната политика од равенството на новите макроекономски модели. (Fontana 2009, p. 6 - 20).

### **Сумирање на раниште и доцниште дебати за улогата на фискалната политика**

*Појоре, во генерализирана форма, ги прискажавме следиштата на макроекономската наука за релативното значење на фискалната и монетарната политика во стабилизацијата на економијата, како и фактиштет кои придонесаа за проблематизирање на ефикасноста на дискрециониот (стабилизациониот) макроекономски политики. Меѓутоа, во бројниот дебат јатомегу економистите многу подесално се разработуваат конкретни прашања за макроекономскиот политики: кои се предносите на фискалната политика во стабилизацијата на економијата и vice versa, кои се предносите на монетарната политика на фискалната политика во стабилизацијата на економијата; дали и колку политики се ефикасни во услови на тролонгирани и осирни рецесии; кои се економскиот ефект од кумулирање на структурниот буџетски дефицит и дали, во тој контекст посити целосен или делумен crowding out или так, можеби, таквиот ефект изостанува поради Рикардовиот еквивалент и тој саму, дали истиот се изостанува може да се трансформира во crowding in ефект дали монетарната политика треба да испорачува многу ниски стапки на инфлација; дали е желена политика на нулата стапка на инфлација; дали треба да се води дискрециона фискална политика или фискална политика базирана врз долготочни правила, или так, едноставно, доволно ќе биде да се укаже фискалната политика да дејствува конфрацијично преку автоматскиот стабилизатори; слични*

---

економијата е систем на динамична останка рамнотежка којашто се разликува од Паретовото идниото различни цени (и можеби тојо различни други пазарни несовршености). (Mankiw 2006, p. 39). Слично сумирање на сувишнскиот посег на новата неокласична синтеза спроведуваме и кај Вудфорд (Woodford 2009, p. 269 - 274). Имено, тој мисли дека макроекономската анализа, денес, сè повеќе ги користи современиот модели базирани врз останка рамнотежка, прв сè оние што доаѓаат од новокласичарската традиција (новата макроекономија и теоретичарите на реалниот бизнис циклус), но и оние што доаѓаат од новокејнзијанската традиција кои се означени како модели на динамична стокастичка останка рамнотежка (DSGE), со имперфектни пазари и ценовни ригидности. Другите елементи на новата синтеза, според Вудфорд, се однесуваат на потенцирањето на значењето на рационалниот очекувања од сировата на двејче главни сируи во современата макроекономија, како и на тврдењето дека реалниот шокови играат значајна улога во нарушувањето на макроекономската рамнотежа.

*дилеми за дискрипции versus правила се намешуваа и за монетарната политика и т. Ваквиште дебати, често, се сведуваа на конфронтации за съюзената и прашања меѓу доминантниот макроекономски школи, што меѓу школите од неокејнзијанска и од неолиберална теченија, или постконкомерантни во периодот 1940 - 1950 години помеѓу кејнзијанците и класичарите, во периодот 1960 - 1970 помеѓу умерениите кејнзијанци и монетаристите и тој 1990 година помеѓу новите кејнзијанци и новите класичари.*<sup>5</sup>

*Во продолжение, во сумирана форма, ќе ги исчакнеме предностите и слабостите на фискалната политика vis a vis монетарната и ќе се обидеме да извлечеме неколку домени на предкризниот консензус (на овој пред кризата од 2007/2008) година за значењето и ефикасноста на фискалната политика.*

### **Предностите на фискалната политика пред монетарната:**

- фискалната политика има директен ефект врз парасиферна бруто - домашниот производ;
- фискалната политика дејствува преку мултимодалниот трошок
- фискалната политика има постковременен ефект од применетите мерки на фискалната политика брзо се одразуваат врз економската активност
- фискалната политика има вградени стабилизатори кои автоматски реагираат кон промените - без промена на даночните стапки и на програмите на јавната политишка власт;
- фискалната политика во време на рецесии дејствува врз очекувањата на економскиот субјекти (тоа зголемува оптимизмот и во содејство со монетарната политика и евентуално зголемени приливи на спирални кацитал може да предизвика crowding-in ефекти)
- во услови на ликвидносна стапка, фискалната политика е ефикасен лек прилив во десресии
- фискалната политика на среден и долг рок може да изврши врз агрегатната понуда

### **Слабостите на фискалната vis a vis монетарната политика**

- фискалната политика во услови на рецесии креира спуктурни буџетски дефицити и јавен долг кој предизвикува бројни негативни

---

<sup>5</sup> За овие прашања во современата макроекономска наука постои enormno богољубливе литература. Овде заинтересираниште ќи укажуваме на неколку сумирани стручни и анализи за оваа проблематика: Snowdon, B. and Vane, H. (2005) *Modern Macroeconomics - Its Origins, Development and Current State*, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton MA, USA; Phelps, E. (2006) *Seven Schools of Macroeconomic Thought*, Clarendon Press -Oxford; Филип, Т. (2001) *Современите макроекономски концепции и економистите политики*, изд. Економски факултет Скопје 2001

*последици - негативно штедење, порасот на каматниот стапки, crowding out ефекти (директен и индиректен), а на подолг рок и деласирање на краткотоен инфлаторни тенденции и забавување на економскиот пресуд*

- *финансна политика е соочена со политички избор;*
- *финансна политика е законска материја и има долг внатрешен time lag*

### **Предкризниот консензус за финансна политика**

- *Финансна политика има краткорочни, среднорочни и долгорочни ефекти врз бруто - домашниот производ. Повисокиот буџетски дефицит најчесто го зголемува GDP на краток рок. На среден рок, поради зголемената побарувачка за пари и порастот на каматниот стапки, неговото позитивно дејство врз аутуарните сечезнува. На долг рок, поради феноменот на crowding out намалува акумулацијата на краткотоен големина на аутуарниот*
- *поради долготвнатрешен time lag и сооченоста со политички избор, финансна политика треба да се користи претпазливо и да дејствува преку автоматските стабилизатори или преку долгорочни правила - првично улога во стабилизацијата на економијата и пријата на монетарната политика;*
- *финансна политика е неефикасна во услови на осирни и пролонгиран рецесии*

### **Посткризниот дебат - нови дилеми и контроверзи**

#### **Пораст на буџетскиот дефицит и на јавниот долг**

*Порано тој сомнавме штедењето на Фридман дека Големата депресија од 1929 - 1933 година "трагично ја атесирише мокиота на монетарната политика", штедење изведено врз основа на неговата убеденост дека грешките на FED (погодување по осирни монетарни ресурси, што намалување на парнуда на пари во една криза), ја турна американската економија во депресија со краткотрофални последици. Во овој контекст ние би поенцирале дека Светската економска криза од 2007/2008 година, драматично ја атесирише мокиота на финансна политика во спроведувањето со пролонгиран рецесии. Имено, во периодот пред кризата, економијата на САД се најде во ситуација близка на ликвидносна стапица (liquidity trap). Рекордно нискиот номинални каматни стапки беа условени од дејствието на два фактори: прво, за време на рецесијата од 2001 година, САД имале менуираа експанзивна финансна политика со намалување на даночните стапки, коишто, меѓутоа, од спрана на штетниот доверјувач на ФЕД Алан Грисиен, беше оценет како недоволно за зајакнување на економијата, поради што тој ја намали дисконтната стапка на 1%; второ, големиот притисок на странски капитал во американската економија (коишто доаѓаше од прастионално сувишарниот економии со краткотоен, вклучувајќи ги сега Шума и Кина и*

*Индија), истиот штака придонесува за одржување на ниски номинални каматни стапки. Во услови на liquidity trap монетарната политика е неефикасна, поради што САД и другите високоразвиени земји посегнаа по мерките на фискалната политика за совладување на рецесијата. Фискалните стимули беа огромни. Практично, сумарно гледано, владите на САД, Германија, Франција, Велика Британија и останатите европски земји, преку фискалната политика, до крајот на декември 2008 година, само за консолидација на нивниот финансиски сектор одобрија финансиски пакет вреден 4253 мрд. евра, или износ еднаков на 14% од нивниот бруто домашен производ.*

*Офицарот на мерките (директи и индиректи) беше со вонредно широк дијапазон - од осигурување на дейзитите па сè до национализација на банки.*

#### *Специјални мерки за стабилизација на финансискиот систем*

*	AU	BR	CA	CH	DE	FR	GB	HK	IT	JP	KR	NL	US
<i>Осигурување на дейзите</i>	+			+	+		+	+	+		+		+
<i>Рестрикции во short selling</i>	+		+		+	+	+		+	+		+	+
<i>Инклирање на каштал</i>		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Гарантирање на долгови</i>	+		+		+	+	+		+	+	+	+	+
<i>Осигурување на имоти</i>							+					+	+
<i>Купување на имоти</i>	+		+	+	+		+			+			+
<i>Национализација</i>					+		+					+	+

AU Австралија; BR Бразил, CA Канада; CH Швейцарија; DE Германија; FR Франција; GB Велика Британија; HK Хонг Конг; IT Италија; JP Јапонија; KR Кореа (Јужна); NL Холандија; US САД;

+ ДА; ПРАЗЕН ПРОСТОР НЕ

Извор: Bank for International Settlements (2009): 79 th Annual Report 1 April 2008 - 31 March 2009, Basel, p. 103

Директијата поодршка (помошта од ценетралниот буџет<sup>6</sup>) на финансискиот сектор на селектирани развиени земји, најсилно погодени од кризата во 2007 година, во периодот 2008 - 2010 година, експертите на IMF ја проценуваат околу 1530 милјарди долари, што претставува околу 6,4% од нивниот бруто домашен производ. Ако директијата поодршка се коригира со нејзините поиздавни ефекти врз бруто домашниот производ, таа се сведува на 1150 мрд. долари, што на 4,8%. Евидентно, директијата

<sup>6</sup> Овде не е описаната помошта што доаѓа од локално ниво - на пример, во Германија финансиската инвекција од регионалниот влади и KFW банката за развој се проценува на 1,1% од БДП на земјата, во Белгија на 1,6% од БДП што. (IMF 2011, p. 8)

што помош од ценаралниште буџети на земјите не беше многу голема - во други епизоди на финансиски кризи во одделни земји, што била значително повисока. (IMF 2011, p. 49). Сепак, износите на директини буџетски алокации во одделни земји (Ирска, Германија, Холандија) ајсорбираа енормно високи износи од нивниот бруто - домашен производ.

**Директина поддршка на финансискиот сектор на селектирани земји од ценаралниште буџети и нешто ефекти**

(од почетокот на кризата до крајот на 2010, како % во GDP од 2010 година)

Земја	Директина поддршка % во GDP	Ефекти-заздравување % во GDP	Нешто директина поддршка % во GDP
<b>Белгија</b>	<b>4,3</b>	<b>0,2</b>	<b>4,1</b>
<b>Ирска</b>	<b>30,0</b>	<b>1,3</b>	<b>28,7</b>
<b>Германија</b>	<b>10,8</b>	<b>0,1</b>	<b>10,7</b>
<b>Грција</b>	<b>5,1</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0</b>
<b>Холандија</b>	<b>14,4</b>	<b>8,4</b>	<b>6,0</b>
<b>Шпанија</b>	<b>2,9</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>
<b>Велика Британија</b>	<b>7,1</b>	<b>1,1</b>	<b>6,0</b>
<b>САД</b>	<b>5,2</b>	<b>1,8</b>	<b>3,4</b>
<b>Просек % во GDP</b>	<b>6,4</b>	<b>1,6</b>	<b>4,8</b>
<b>во мрд. САД \$</b>	<b>1528</b>	<b>379</b>	<b>1149</b>

Извор: *Fiscal Monitoring*, IMF, April 2011, p. 5

Крајниот ефектиод енормношто инволвирање на владите (преку фискалната политика) во разрешувањето на проблемите на најсилната светска економска криза тој Големата десресија од 1929 - 1933 година, резултираше во вонредно високи буџетски дефицити и кумулирање на јавен долг, со сите негативни импликации што произлегуваат од него.

**Буџетскиот дефицит во селектирани земји 2008 - 2012**

Земји (региони)	2008	2009	2010	Проекција 2011	Проекција 2012
<b>Развиени земји</b>	-3,6	-8,8	-7,7	-7,1	-5,2
<b>САД</b>	-6,5	-12,7	-10,6	-10,8	-7,5
<b>Земјите на ЕМУ</b>	-2,1	-6,4	-6,0	-4,4	-3,6
<b>Франција</b>	-3,3	-7,5	-7,0	-5,8	-4,9
<b>Германија</b>	0,1	-3,0	-3,3	-2,3	-1,5
<b>Велика</b>	-4,9	-10,3	-10,4	-8,6	-6,9

<b>Британија</b>					
<b>Јапонија</b>	-4,2	-10,3	-9,5	-10,0	-8,4
<b>Кина</b>	-0,4	-3,1	-2,6	-1,6	-0,9
<b>Индија</b>	-8,0	-10,0	-9,4	-8,3	-7,5
<b>Русија</b>	4,9	-6,3	-3,6	-1,6	-1,7
<b>Бразил</b>	-1,4	-3,1	-2,9	-2,4	-2,6
<b>Земји со низок доход</b>	-1,4	-4,2	-2,9	-2,6	-2,4
Ekonomite na G-20 (razvieni i vo podem)	-2,6	-7,5	-6,3	-5,7	-4,3

Извор: Составено врз основа на: *Fiscal Monitoring*, IMF, April 2011, p. 3

### Стари дилеми - нови дебаи

**Старите и новите дилеми** врзани за реалниот можност и реалниот досег на дискреционарна фискална политика се разгруваат Конфронтациите во рамките на главната сируја на модерната макроекономија (нови класичари - нови кејнзијанци) се интензивираат. Новите класичари поднесуваат дека економиите, на долг рок, тендираат да функционираат на нивоот на икономијалниот бруто - домашен производ и да постигнат јолна вработеност. Денес, тоје го креваат гласот проправувајќи големите фискални дефицити кои го исчистуваат приватниот сектор од економската активност и кои, заедно со ексантивната монетарна политика, ги преткаат економиите во зона на висока инфлација. Според нив, големите буџетски дефицити кои ќе треба да се финансираат "ја разоруваат довербата во пазарите" и придонесуваат за аистинција на приватните инвестиции поради очекувањата врзани за неизвестните импликации од фискалната и монетарната ексантија. (Види ги за ова коментари на Skidelsky, Financial Times, June 16 2010). Ваквиот несогласувања се пренесуваат и во сферата на политика. Републиканците во САД се претставуваат на големите фискални стимули во рамките на Планот Обама и посврјано го поддреваат фискалниот скептицизам. Републиканскиот лидер Чон Бонер, на пример, оспори посебна Инернейт страна на која се евидентираат (со кратки коментари) американски економисти (главно универзитетски професори) кои се претставуваат на високите фискални дефицити во САД. Од друга страна, ваквиот укажувања на новите класичари, еминентни претставници на новата кејнзијанска економија (посебно Стиглиц и Кругман), ги дочекаат "ноќ", укажувајќи на опасностите од предвременото затирање на фискалните стимули. Стиглиц во една колумна од јуни месец 2010, објавена во The Independent, коментирајќи ги проблемите со кои се соочуваат европскиот економии во процесот на закрепнувањето од кризата вели дека, ако сите европски земји одлучат да ги намалат буџетите и придојат и да ги зголемат даночите, резултатот ќе биде значителен економски расел и поизолема невработеност ше. Јониска економска

*активност Тоа, активности значи помали буџетски приходи, но и итоголеми буџетски пренсфери за невработеност Ошук, фискална консолидација, што намалувањето на буџетски дефицитите ќе оди ишколку што се претпоставува. Тоа е класичниот кејнзијански парадокс - она што може да биде добро за една нација (помал буџетски дефицити помал јавен долг), може да биде неволја, несреќа, за сите. Според Стиглиц, европскиот земји треба да бидат особено застриженi поради фискалниот конзерванизам кој придонесе и за намалување на пропаст на вработените во јавниот сектор. Тоа ќе јурне голем број на фамилии во должничка криза и ќе предизвика дојдовништвен спрес во банкарскиот сектор - овде не смее да се заборави дека штошко е да се замисли надминување на економска криза, прийтена со финансиска криза, каква што беше последната, без консолидација на банкарскиот сектор и повратување на кредитирањето. (Stiglitz, June 2010). Во контекстот на овие оштешти конфронтации, се дебатира и за многу конкретни прашања врзани за фискалната политика:*

*прашањата за фискалниот мултимилитарии - оние врзани за ефектите од експанзивната фискална политика преку парасите на државната ипотрошувачка, од една, и преку намалување на даночите, од друга страна. Моделиште што се употребуваат за пресметување на мултимилитарии, често, даваат различни резултати и се врзани со бројни конфроверзи. (Romer and Romer, 2010, p. 763 -800; Uhlig, 2010, p. 30 -34).<sup>7</sup>*

*прашањето за ефектите од јавниот долг, посебно crowding out ефектот (директен и индиректен) и со дисциплинувајќа на конфроверзите - од итоговедите кои инсистираат на егзистенција на целосен crowding out, преку оние кои инсистираат на неуправност на јавниот долг (поради Рикардовиот еквивалент, до оние кои инсистираат до тојава на сировиен crowding in ефект)*

*прашањето за правила versus дискреции кај фискалната политика; не помали дилеми и конфроверзи се јавуваати по прашањето за можните пристапи при формулирањето на излезна фискална стапежија - како, кога и со каква динамика да се претпостави во зауздувањето на фискалниот стимули и намалувањето на буџетски дефицитите на среден рок. Сепак е известно дека фискалната консолидација, на среден рок, ќе означи не само зголемување на даночите, туку и значајно намалување на буџетскиот прашоци. Некои испитувања и покажуваат дека намалувањето на*

<sup>7</sup> Ова е разбираливо доколку се имаат предвид сложението прашања врзани со проценка на мултимилитарийштот е резултата директни буџетски прашоци врзани, да кажеме, за изградба на инфраструктурни објекти и на мултимилитарийштот е резултат на намалување на даночите или на зголемување на буџетскиот пренсфери. Ако во првиот случај се претпоставува дека мултимилитарийштот е итоголем, бидејќи изградбата на инфраструктурни објекти значи директно додавање на GDP, во вториот случај (намалување на даночите или парасите на пренсферите) мултимилитарийштот ќе биде различен поради различната маргинална склоност кон ипотрошувачка на субјекти кои ги користат бенефиции - на пример, ако се намалат даночите за дивиденда, од една страна и ако за испитните се зголемат пренсфериите да кажеме кон постремашните слоеви на населението (кои во првите имаат висока маргинална склоност кон ипотрошувачка), би се очекувало итоголем мултимилитар кај пренсферите одколку кај даночните намалувања. Но овие теоретски размислувања, кои изгледаат логични, немаат јасна илјада во резултатите од економефискиот модели.

*буџетската и оцрочувачка во иднина ги зголемува ексанзивниот ефекти на тековниот фискални симули, бидејќи економскиот субјект очекуваат иониски стапки на инфлација - номинални и реални. Но клучно прашање овде е штампингот динамика на фискалната консолидација, бидејќи, при ниски номинални каматни стапки, осигнува ризикот од дефлација и високи реални каматни стапки. (Corsetti, Kuester, Meier and Muller, 2010, p. 41 - 45);*

*улогата на фискалната политика во спроведување со изненадниот пресврт на тековниот на краток - кризата од 2007/ 2008 година уште еднаш ја подврди егзистенцијата на епизоди на големи кратични приливи (bonanza епизоди) и епизоди на неочекани заирања на приливи на краток (sudden stops) во сите економии зафатени од кризата и посебно во економииот во подем. (Furceri, Guichard and Rusticelli, 2011; Dubravko 2011). Искуствата од претходниот финансиски и економски кризи сугерира дека во "лоши времиња" портфолиите инвестиции се најнесабилниот облик на меѓународно движење на краток, односно дека, за разлика од нив, српскиот директиви инвестиции манифестираат далеку поизразителна стабилност (ова, едноставно, се претпираше како симболизиран факт за финансискиот и економскиот кризи). Меѓутоа, доколку се најправи компарација со минатите епизоди на финансиски кризи, може да се забележи дека последната глобална криза оставил многу посериозни последици врз српскиот директиви инвестиции. Српскиот директиви инвестиции значајно оштетила и реагираа многу побрзо на кризата за разлика од другите форми на кратични текови. Тоа покажува дека тој не се подтикнува и можат да манифестираат нестабилност како и сите други штети на кратични текови, доколку глобалната економија се соочува со финансиски нестабилност. (Vintila, 2011). Изненадниот пресврт во тековниот на кратични текови (изненадни приливи, заирања и отлив), на економииот им нанесуваат огромни штети. (Gallagher and Osamro 2011). Меѓународниот монетарен фонд, кој со децении нејзините основено ги поддржува слободниот кратични текови, за време на глобалната криза го промени својот став и дојде до заклучок дека земјите во развој под одредени околности, можат да остават икономии од нестабилниот кратични текови.<sup>8</sup> Сличен став за ова прашање сега засилуваат и експертите на Свештата банка. Меѓутоа, она што сакаме посебно да го нагласиме во оваа претходна е фактически дека сега и Фондот на Свештата банка, а и бројни други автентични, сè повеќе го постапуваат и значењето на фискалната политика во спречувањето и спроведувањето со проблемите коишто произлегуваат од изненадниот пресврт на тековниот на краток. При тоа,*

---

<sup>8</sup> За време на глобалната рецесија, кратичниот конфоли стапка значајна алатка за заштита од нестабилниот кратични текови во многу земји во развој. Во март 2011 година, ММФ одржа конференција, на која се подврди дека кризата ја разниши ортодоксната економска теорија и претходниот политики на Фондот на Конференцијата се дискутираше за шта кога земјите треба да користат кратични конфоли и какви штети на конфоли треба да се користат во дадени околности. ММФ дојде до заклучок дека земјите во развој, коишто применуваат кратични конфоли, помалку беа подложени од посредници на кризата. Сепак, конфолите треба да бидат користени како крајно решение и како привремени мерки.

*преовладува мислењето дека за усјешно сираување со bonanza и sudden stops - епизодите, земјите мораат да водат пруденции макроекономски политики (фискална, монетарна и политика на девизен курс), кои ќе испорачуваат стабилност на цените, здрав финансиски сектор и фискална дисциплина, посебно да се сосредочат на добра координација помеѓу фискална и монетарна политика и дури на крај, ако е неизходно, да посегнуваат и по конироли и ограничувања на тековите на катастрофал.* ((Endowment, 2010; Roubini 2010; Roanne 2011; Ostry, J., Ghosh, A., Habermeier, A., Laeven, L., Chamon, M., Qureshi, M., and Kokenyne, A. 2011; , 2011; IMF 2011).

### **Новокејнзијанскиот предлози за ново обмислување на предкризниот консензус за фискална политика**

*Кризата од 2007/ 2008 година го наруши балансот на силите помеѓу конкурентите школи во рамките на главната сируја на модерната макроекономија. Кејнзијанизмот повторно е во мода. Новокејнзијанскиот инсистирање за редефинирање на предкризниот консензус за значењето и ефикасноста на фискалната политика инсистира, се разбира со пренесување на соодветна аргументација, на неколку значајни точки (Blanchard, Dell'Ariccia and Mauro 2010, p. 1 - 16):*

*Прво, кризата покажа дека фискалната политика има многу големо значење во услови на тролонгирани рецесии ошколку што се пренесуваше во последните 20 години;*

*Второ, неизходно е одржување на јавниот долг во нормални рамки во добри времиња за да ѝ се создаде доволен простор на фискалната политика да дејствува во услови на кризни нарушувања;*

*Трето, поиз требно е да се зголеми ефикасноста на автоматичките стабилизатори на фискалната политика преку најасувањето на прогресивниот карактер на даночната политика и преку воспоставување на подарежливи програми на социјално осигурување. Во овој контекст значајно е да се види што може да се најтраши со даночите и поизашувањата кај комбинените на фискалната политика со значаен мултиликативен ефектврз економијата - на пример, даночни олеснувања за семејствата со низок доход (со голема маргинална склоност кон поизашувањата), односно зголемување на трансферите за ниско - доходните семејства на расходната страна на буџетот.*

*Четврто, фискалната политика има подолг внатрешен, но покраински надворешен time-lag. За тоа е неизходно улогата на јавниот сектор и фискалната политика експлицитно да бидат засилени во економистичките модели (New Consensus Macroeconomics), со посебни равенства, и фискалната политика да добие претим еднаков со оној на монетарната политика (Fontana, 2009, p. 19).*

*Петето, пруденциите макроекономски политики (пред сè монетарната, но и фискалната) и нивната добра координација се значајни за сираување со*

**ејизодијите на изненадни триливи и зајирања на триливиште на катајал во време на финансиски и економски кризи.**

**Taki Fiti**  
**Vesna Georgieva**

## **Early and recent debates on the role and efficiency of fiscal policy in stabilization of the economies**

### **(Summary)**

The paper elaborates, in a sublimated form, the most important open questions, dilemmas and controversies regarding the role and significance of fiscal policy in stabilization of the economies – from Keynes until today. The consensus on the primary role of fiscal policy in stabilization of economies, advocated in the basic Keynesian macroeconomic model, continued to exist with the neoclassical synthesis, even though its authors (primarily Samuelson, Tobin and Modigliani) were eclectics and did not underestimate the significance of monetary policy in stabilization of the economies. The paper underlines that this consensus was abandoned with the emergence of three important new classical concepts (the Lucas critique, the hypothesis on ineffectiveness of discretionary macroeconomic policies and the hypothesis on time inconsistency of policies), which questioned the efficiency of discretionary macroeconomic policies (fiscal and monetary) and significantly influenced the new keynesian concepts of the role of policies in stabilization of economies. The pre-crisis consensus (before the 2007/2008 crisis) was that monetary policy has the prime role in alleviating the economic fluctuations and that fiscal policy, due to the long internal time lag and facing a political choice, should act only through the work of automatic stabilizers or should be based on long-term rules. The paper also points out that the world economic crisis of 2007/2008 dramatically tested the power of governments and fiscal policy in handling deep and prolonged recessions. The post-crisis debates within the mainstream modern macroeconomics, on the role of fiscal policy, intensified again. New classics remind that economies, in the long run, tend to function on the level of potential gross domestic product and reach full employment. Today, they raise their voice against the large fiscal deficits which crowd out the private sector from the economic activity, and which, along with the expansionary monetary policy, drive the economies into a high inflation zone. According to them, large budget deficits that need to be financed “destroy the confidence in markets” and cause abstinence of private investors due to expectations related to the negative implications of fiscal and monetary expansion. New Keynesians, on the other hand, underline that fiscal stimuli prevented a double trough of the economic cycle and secured economic recovery. Therefore, they advocate redefining of the pre-crisis consensus on the role of fiscal policy. In addition, New Keynesian suggestions emphasize (1) the need for maintaining the public debt in normal limits in good times in order to leave enough space for fiscal policy to act in times of economic disturbances; (2) the need for improving the effectiveness of automatic stabilizers of fiscal policy by increasing the progressive character of tax policy and by establishing more generous social insurance programs – especially for the part of the population with higher marginal propensity to consume; (3) the fiscal policy has a longer internal, but shorter external time lag, due to which it is necessary

for the role of the public sector and fiscal policy to be explicitly included, with separate equations, in econometric models that reflect the so called New Consensus Macroeconomics, and for the fiscal policy to receive the same treatment as monetary policy; (4) the fiscal policy, in coordination with monetary policy, may have an important role in preventing the episodes of bonanza and sudden stops in situations of financial crises.

### ***Кориснена литература***

- Abraham - Frois, G., Larbre, F.*** 1998): *La Macroéconomie après Lucas, Textes choisis*, Economica, Paris
- Bank for International Settlements*** (2009): *79 th Annual Report 1 April 2008 - 32 March 2009*, Basel
- Blanchard,O.*** (2006). *Macroéconomie*, Pearson Education, International
- Colander,D.*** (1992): "New Keynesian Economic in Perspective", <http://community.middelbyry.edu/~colander/articles/...>
- Corsetti, G., Kuester, K. Meier, A. and Muller, G.*** (2010): "Debt Consolidation and Fiscal Stabilization of Deep Recessions", *The American Economic Review*, Vol. 100, No. 2, May 2010.
- Dubravko, M.*** (2011): "Outlook for external financing of the public sector in Southeast Europe", Presentation at the Bank of Greece – University of Oxford (SEESOX) Conference Achieving Sustainable Growth in Southeast Europe: Macroeconomic policies, structural reforms, socio-political support and a sound financial system, Athens, 11 February
- Endowment, C.*** (July 2010): Global Outlook: "Prospects for capital Flows"
- Филип, Т. (2011): Кејнзијанска економска филозофија - од Кејнз до денешни дни, изд. МАНУ и Економски факултет Скопје***
- Fontana, G.*** (May 2009): "Whither New Consensus Macroeconomics? The Role of Government and Fiscal Policy in Modern Macroeconomics", Working Paper No 563, The Levy Economics Institute of Bard College
- Franc, R, Bernanke, B.*** (2009), *Principe d' économie*, Economica, Paris
- Freidman, M.*** (March, 1968). " Le role de la politique monétaire - " ***Abraham - Frois, G., Larbre, F.*** (1998) *La Macroéconomie après Lucas (Textes choisis)*, Economica, Paris
- Friedman, M.*** (2005) "A Natural Experiment in Monetary Policy Covering Three Episodes of Growth and Decline in the Economy and Stock Market" in *Journal of Economic Perspectives* –Volume 19, Number 4
- Furceri D., Guichard S. and Rusticelli E.***, (2011) "Episodes of Large Capital Inflows and the Likelihood of Banking and Currency Crises and Sudden Stops", OECD Economics Department, Working Papers No. 865
- Gallagher, K., and Ocampo, J. A,***(2011): "The IMF's welcome rethink on capital controls", *IMF, Article history, guardian.co.uk*
- Hazlitt, H.*** (1975): "Keynesijanske i druge danasne hereze", ***so: Samuelson. P.*** *Ekonomika citanka, izd.* Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb.
- IMF( April 2011): Fiscal Monitoring - Shifting Gears, Tackling Challenges on the Roads to Fiscal Adjustment***

**IMF** (2011): "Favours capital controls to arrest fund inflows", BS Reporter / New Delhi April 15

**Krugman, P., Wells, R.** (2006): *Macroeconomics*, Worth Publishers

**Lukas, R. and Sargent, T.** (1981). " After Keynesian Macroeconomics" in *Rational Expectations and Econometric Practice*, Edited by: R. Lukas and T. Sargent, George Allen & Unwin.

**McKenna, E, Zannoni, D.** (1999) "Neoklassical Synthesis (Bastard Keynesianism)", in *An Encyclopedia of Keynesian Economics (T. Cate, Harcourt, G and Colander, D. - editors)*, Edward Elgar.

**Mankiw, G.** (1999). *Macroéconomie*, 3e ed. De Boeck Université, Paris-Bruxelles.

**Mankiw, G.** (2006) "The Macroeconomist as Scientist and Engineer", *The Journal of Economic Perspectives – Volume 20, Number 4*

**Ostry, J, Ghosh, A, Habermeier, A, Laeven,L, Chamon ,M, Qureshi, M, and Kokenyne, A,** (2011): "Managing capital Flows: What Tools to Use?" April 5, SDN/11/06

**Phelps, E.** (1969): "Nouvelle microéconomie de l'inflation et de la théorie de l'emploi" -

**Abraham – Frois, G., Larbre, F.** (1998) *La Macroéconomie après Lucas (Textes choisis)*, Economica, Paris

**Phelps, E.** (2006) *Seven Schools of Macroeconomic Thought*, Oxford University Press

**Romer, C. and Romer, D.** (2010) The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks", *The American Economic Review*, Vol. 100, No. 3, June 2010.

**Snowdon, B. and Vane, H.** (2005) *Modern Macroeconomics - Its Origins, Development and Current State*, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton MA, USA;

**Stiglitz, J.**(2010): " Fiscal conservatism may be good for one nation, but threatens collective disaster", *The Independent, Tuesday, 15 June 2010*.

**Uhlig, H.** (2010) " Undersstanding The Impact of Fiscal Policy: some Fiscal Calculus", *The American Economic Review*, Vol. 100, No. 2, May 2010.

**Vintila, D. M.** (2011): "Foreign Direct Investments During Financial Crises", The Academy of Economic Studies Bucharest , Faculty of International Business

**Woodford, M.** (2009) "Convergence in Macroeconomics: Elements of the new Synthesis", *American Economic Journal Macroeconomics*, Volume 1, Number 1